

PHILIPS

Паметен звучник

PS402

Корисничко упатство



Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Известување	2
2	Вашиот безжичен звучник	4
	Вовед	4
	Што има во кутијата	4
	Преглед на главната единица	5
3	Почетни чекори	6
	Поврзување со напојување	6
	Апликација „Google Home“	7
	Како да користите	7
4	Исто така може да користите BLUETOOTH звучник	8
	Поврзување Bluetooth уред	8
	Репродуцирање од поврзан Bluetooth уред	9
	Исклучување уред	9
	Повторно поврзување уред	9
	Поставување часовник	9
	Поставување тајмер за аларм	9
	Безжично полнење	10
	Режим на подготвеност	10
5	Други карактеристики	11
	Прилагодување на јачина на звук	11
6	Прилагодување звук	11
7	Решавање проблеми	12
	Општо	12

1 Важно

Безбедност



Предупредување

- Никогаш немојте да го вадите кукиштето на овој звучник.
 - Никогаш немојте да го поставувате овој звучник над друга електрична опрема.
 - Чувајте го звучникот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
-
- Користете само додатоци или прибор наведени од производителот.
 - Не ставајте никакви извори на опасност на звучникот (на пр. запалени свеќи).
 - Ако вашиот звучник се наводени, исчистете го со мека, сува крпа, а потоа оставете го целосно да се исуши на добро проветрено место пред следната употреба.



Напомена

- Печатената плоча се наоѓа на левата страна од звучникот.

Известување

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Усогласеност



Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни одредби од Директивата 2014/30/EU. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



2013/56/EU укажува дека не може да се фрли со вообичаениот отпад од домаќинствата. Особено ве советуваме да го однесете вашиот производ до официјална точка на собирање или сервисен центар на Philips за професионалец да ја отстрани батеријата

што се полни. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање за електрични и електронски производи и батерии што се полнат. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите што повторно се полнат со обичен отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии што повторно се полнат помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Внимание

Информации за животната средина

Избегнато е секакво непотребно пакување. Се обидовме да направиме пакувањето да биде лесно да се издвои на три материјали: картон (кутија), полистирен во врска со фрлањето на листот од заштитна пена во пакувањето.

Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи за пената (штитник) и полиетилен (кеси, материјали, истрошени батерии и стара опрема.

2 Вашиот безжичен звучник




Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Вовед

Со овој звучник, може да уживате во аудио од уреди со овозможен Bluetooth или да репродуцирате мрежни аудио ресурси.



Што има во кутијата

Проверете ја и одредете ја содржината на вашето пакување:



- Звучник
- Адаптер
- Печатени материјали

Преглед на главната единица



- ① **Безжично полнење/📶**
 - Безжично полнење
- ② **Исклучување звук/🔇**
 - Вклучување или исклучување на микрофон
- ③ **Притисни да зборуваш/🗣️**
 - Притисни да зборуваш (кратко притискање) Вклучена/Исклучена мрежна подготвеност (долго притискање 3 с.)
- ④ **Репродукција/Пауза/⏸️**
 - Репродукција/Пауза/Излегување од режим на подготвеност/запирање тајмер/аларм (кратко притискање)
 - Отворање bluetooth по успешната автентикација (долго притискање 3 с.)
 - Влегување во режим на подготвеност (долго притискање 10 с.)
- ⑤ **Режим/💡**
 - Прилагодување на осветленост на часовник (кратко притискање)
 - Прилагодување на осветленост на светло на долен дел (двојно притискање)
- ⑥ **Јачина на звук/-**
 - 1 ниво пониско (кратко притискање)
 - намалување на повеќе нивоа (долго притискање 3 с. или 3 с. +)
- ⑦ **Јачина на звук/+**
 - 1 ниво повисоко (кратко притискање)
 - зголемување на повеќе нивоа (долго притискање 3 с. или 3 с. +)
- ⑧ **USB порта за полнење**
 - ги полни вашите мобилни уреди
 - Максимална излезна моќност 5 V 1 A струја
- ⑨ **Адаптер за електрично напојување**
 - DC IN 15 V 2,5 A
- ⑩ **Часовник / Панел на дисплеј**
 - Покажува тековно време
 - Автоматско поставување и прикажување по вмрежување
- ⑪ **[+] + [🗨️] Ресетирање на фабрички податоци**
 - (долго притискање 12 с.)

3 Почетни чекори


Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје едноподруго.

Поврзување со напојување

! Внимание

- Ризик од оштетување на производот! Уверете се дека електричниот напон соодветствува на напонот отпечатен на задниот дел или долниот дел од радиото со часовник.
- Ризик од струен удар! Кога го исклучувате кабелот за наизменично напојување, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш не влечете го кабелот.

Поврзете го адаптерот за електрично напојување на сидната приклучница.



Апликација „Google Home“


1 Приближете ја единицата колку што е можно поблиску до безжичниот LAN насочувач.

- Воспоставете безжично поврзување од вашиот паметен телефон/iPhone на безжичниот LAN насочувач.
- Забележете ги SSID и лозинката (ключ за шифрирање) на поврзаниот безжичен LAN насочувач. Некои од безжичните LAN насочувачи имаат повеќе SSID. За детали погледнете ги упатствата за работа доставени со безжичниот LAN насочувач.
- На iPhone, активирајте ја функцијата BLUETOOTH. „Google Home“ ја користи функцијата BLUETOOTH да ја идентификува единицата.

2 Поставување Wi-Fi® со апликација.

- Вклучете ја единицата.
- Допрете да започне „Google Home“.
- Следете ги насоките во апликациите да ја поставите вашата единица за Wi-Fi. Поставете ја единицата на истата Wi-Fi врска од паметниот телефон/iPhone.

Апликација „Google Home“




<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

Како да користите

Зборувајте со вашиот Google помошник. Може да го започнете разговорот едноставно со изговарање „Ok Google“ или кратко притиснете .



Ok Google,
Репродуцирај музика




Секако, еве музика на
Google Play Music



4 Исто така може да користите BLUETOOTH звучник

Со овој звучник, може да слушате аудио од уреди со овозможен Bluetooth и да репродуцирате музика преку Bluetooth.



Поврзување Bluetooth уред



Напомена

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е овозможена на вашиот уред и дека вашиот уред е поставен како видлив за сите други Bluetooth уреди.
- Секоја пречка помеѓу овој звучник и Bluetooth уред може да го намали оперативниот опсег.
- Чувајте го подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат интерференција.
- Оперативниот опсег помеѓу овој звучник и Bluetooth уредот е приближно 3 метри.

- По успешното поставување Wifi, корисниците може да го отворат BT спарувањето со помош на глас, „Ok, google отвори bluetooth“/„Ok, google bluetooth спарување“. Звучникот ќе чека статус за спарување друг Bluetooth уред. Од вашиот паметен телефон или поставка за BLUETOOTH на друг уред, најдете и изберете име на единицата што ја поставувате за Wi-Fi.
- Ако постапката за спарување успеала, статусот на чекање за спарување ќе престане. Звучникот ќе смени во статус на BT поврзување.
- За операцијата на BT спарување, ако не може да се најде предметниот уред за 3 минути, звучникот ќе се исклучи. Но тоа може да се смени со контролите на Google.
- Кога ќе се поврзе или исклучи Bluetooth, ќе се емитува звучен сигнал.

Репродуцирање од поврзан Bluetooth уред

По успешно Bluetooth поврзување, репродуцира аудио на поврзаниот уред.

- Аудио пренесување од вашиот Bluetooth уред на звучникот.
- За паузирање или продолжување со репродукција, притиснете **▶**.

Совет

- Исто така може да го користите Bluetooth уредот да ја контролирате репродукцијата.

Исклучување уред




- Оневозможете Bluetooth на вашиот уред;
- Преместете го уредот надвор од комуникацискиот опсег.

Повторно поврзување уред

- Кога ќе го вклучите звучникот,
- Ако не е успешно, изберете го името на вашиот Bluetooth уред во менито за Bluetooth да го започнете повторното поврзување.

Поставување часовник

Автоматски се поставува и се прикажува по вмрежување.




- Долго притиснете  3 секунди да поставите формат на часовник со 12/24 часа.

Поставување тајмер за аларм


Може да поставите аларм/тајмер со Google помошник.

- Копче за внесување: **▶** Кратко притиснете го копчето Press (Притисни) во текот на свонењето на алармот, па запрете го алармот.

Безжично полнење



- Топло бела боја: нормално / полнењето е завршено.
- Портокалова боја: се полни.
- Трепкава портокалова боја: грешка при полнење.



Режим на подготвеност

Мрежна подготвеност

Модул			Опис
GVA осветлување	Осветлување на дното	часовник	
ИСКЛУЧЕНО	ИСКЛУЧЕНО (нема безжично полнење)	Вклучено	По автентикација
ИСКЛУЧЕНО	ИСКЛУЧЕНО (нема безжично полнење)	-- -- (трепка)	Состојба на ресетирање
-	Вклучено (безжично полнење)	-	Остави вклучено

- Услови за активирање
 1. Google автентикацијата успеа.
 2. Кога нема активност (вклучувајќи употреба на копчиња и повикувачки збор) 15 минути автоматски влегува во режим на мрежна подготвеност.
- Излегување од состојба
 1. Секакво корисничко дејство (вклучувајќи будење со глас, работа со копче или APP контрола).
 2. Моќноста на звучникот е контролирана во рамките на 2W.
- **Режим на суспендирање**
Предуслов: Вклучено напојување
- Операција:
 1. Суспендирање: Држете притиснато ►|| 10 с.+
 2. Отсуспендирање: притиснете ►||
- Опис:
 1. Полнењето преку USB запира; Безжичното полнење сè уште трае, но осветлувањето на долниот дел е исклучено;
 2. Моќноста на звучникот е контролирана во рамките на 0,5W.

5 Други карактеристики

Прилагодување на јачина на звук

Во текот на репродуцирање музика, притиснете **-/+** да зголемите или намалите јачина на звук.

Совет

- Може да притиснете и задржите **-/+** за континуирано да се зголемува или намалува јачината на звук.
- Кога јачината на звук го достигнува максимумот, звучникот двапати емитува звучен сигнал.

6 Прилагодување звук


Напомена

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Рангирана излезна моќност (засилувач)	2 x 8 W
Акустички фреквенциски одговор	60-20000 Hz
Двигател на звучник	2 x 1,5" целосен опсег, 8 Ω
Бас засилување	1 x пасивна решетка за ладење
Верзија на Bluetooth	V4.2
Bluetooth поддржани профили	AVRCP V1.5, A2DP1.2
Фреквенциски опсег на Bluetooth/Излезна моќност:	2,402 GHz~2,480 GHz ISM опсег / BDR: 7 $\pm$ 2 dBm EDR: 4 $\pm$ 2 dBm
Излезна сила на полнење преку USB	5 V, 1 A
Напојување	100-240 V~ 50-60 Hz (влез на наизменична струја)
излез на еднонасочна струја	15 V $\equiv$ 2,5 A
Поддржува безжично полнење WIFI подготвеност	Максимална моќност од 10 W < 2 W
потрошувачка на електрична енергија Подготвеност	< 0,5 W
потрошувачка на електрична енергија	(исклучен дисплеј на часовник)
Димензии - главна единица (Ш x В x Д)	223 x 87 x 94 мм
Тежина - главна единица	1,01 кг

ОПШТ ОПИС НА ОПРЕМА ПОД ТЕСТИРАЊЕ

- Макс..e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- Во сите земји членки на ЕУ, работењето со фреквенција од 5150-5350 MHz е ограничено само за работа во затворен простор.



7 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш немојте да го вадите кукиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате системот самите.

Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој производ, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и серискиот број.

Општо

Нема напојување

- Повторно наполнете го звучникот.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звукот на овој производ.
- Прилагодете ја јачината на звукот на поврзаниот уред.
- Уверете се дека вашиот Bluetooth уред е во рамките на ефективниот оперативен опсег.

Нема одговор од звучникот кога притискате кое било копче.

- Исклучете го напојувањето и повторно вклучете го.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани.

Овој производ е изработен од, и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца.

TAPS402_00_UM_V 1.0

